

ИМАЈТЕ КОНТРОЛА НАД ИНФОРМАТИЧКИТЕ БИЗНИС РЕШЕНИЈА СО MICROSOFT SYSTEM CENTER OPERATIONS MANAGER 2007



Во денешното модерно време бизнисот со себе носи барања за брзи, навремени и точни информации од различни сфери на работење. Единствена технологија, која може да одговори на овие барања е информатичко комуникациската технологија, позната под кратенката ИКТ.

Сакајќи да го следат темпото на новото време, компаниите инвестираат во бројни информатички и комуникациски решенија, купувајќи модерни компјутери, софтверски решенија од различни сфери на бизнисот, Интернет комуникации, ја претставуваат својата компанија преку веб-страници, комуницираат преку електронска пошта.

Проблемот кој набрзо ќе се појави е ефикасното менаџирање на информатичката технологија во која инвестирале. Имено, ИТ персоналот во компаниите се соочува со предизвикот да се грижи за исправноста, перформансите и безбедноста на компјутерите, софтверот, Интернет врските.

Решението на горенаведените прашања е систем кој бил "сознаен", односно би се грижел сам за функционирањето на сите информатички системи без оглед на различноста на

производителот или карактерот на работењето.

Го претставуваме водечкиот софтвер за оваа намена, произведен од компанијата "Microsoft", со име System Center Operations Manager 2007.

Овој производ веднаш ја запознава информатичката инфраструктура, пребројува колку компјутери и од каков тип поседува компанијата, се грижи за нивната исправност, автоматски реагира и ги коригира евентуалните грешки, ги дојавува потенцијалните проблеми на одговорните лица по електронска пошта или СМС. Воедно, го следи работењето на различни софтверски решенија, ги дијагностицира нерегуларностите при комуникациите и го контролира оптоварувањето на Интернет врските.

Користејќи го овој производ компаниите ги минимизираат трошоците за одржување на информатичко-комуникациската опрема, ја зголемуваат продуктивноста на работењето и остваруваат брзо враќање на инвестициите.

"Семос" со својот тим искусни и меѓународно докажани професионалци го имплементира овој софтвер во домашни и во интернационални компании, а воедно одржува предавања и обуки на водечките информатички конференции во Македонија, Европа, САД и на Блискиот Исток.

NOVATEX-SKOPJE



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk